

# RENAULT MEGANE COUPE



Во последно време производителите на автомобили сè повеќе креираат "купе" верзија на своите модели. "Volkswagen" го најави Scirocco, "Ford" својот Capri, а сега се придружува и "Renault" со Mégane, кој есенва ќе се појави на пазарот. Уште пред да влезете во автомобилот ве очекуваат два новитета. Прво, Mégane купе нема нормален клуч туку се отвора преку пин код, кој се впишува во Samsung мобилен телефон. Второ, вратите се отвораат нагоре како крилја, тие се толку широки што може директно да се влезе во задната клупа, без да се поместува предното седиште, иако таа опција постои. Како важен дел се спомнува и видливоста, која ја нуди овој модел и која е импресивна за предниот дел, но има мала забелешка за задното ветробранско стакло, која е елиминирана со поставувањето задни камери, кои ја рефлектираат сликата на контролната табла. Стартувањето на автомобилот е едноставно. Потребно е само да го ставите вашиот Samsung телефон на соодветното место до менувачот и да го притиснете старт/стоп копчето. Забрзувањето на Mégane купето, кое го придвижува 2.0-литарски турбо мотор, не е презадоволително и покрај тоа што производителот во спецификациите наведува дека брзината до 100км/ч се постигнува за 7.2 секунди и дека максималната брзина изнесува 255 км/ч.

# BMW SERIE 6



Новата серија 6 од "BMW" би требало да се најде на пазарот во 2010 година, кога треба да го продолжи успешниот пат на актуелниот модел. Дизајнерски ќе се потпира на концептот CS, кој предизвика многу воздишки кога претходната година беше претставен во Кина. Дизајнот на оваа генерација на BMW 6 беше многу експериментален, но по неговиот успех треба да очекуваме и новиот модел да биде екстравагантен и да се разликува од другите модели во гамата на баварскиот производител. Димензиите на новиот модел ќе бидат дополнително зголемени, но автомобилот нема да влезе во некоја поголема класа на возила, што секако би го расипало спортското уживање, кое го овозможува актуелниот модел. Што се однесува до моторизацијата, таа нема да се разликува многу во однос на актуелниот модел. Всушност, ќе бидат користени истите мотори, кои со некои мали преправки ќе имаат минимално поголема сила и помала потрошувачка. За M верзијата се најавува би-турбо верзија на актуелниот V10 од 5.0 литри.

## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ОТКРИЕН КОНЦЕПТ НА "FORD" ОД 1934

Скриен со децении во некоја гаража на Флорида, овој концепт на "Ford" од 1934 година, дизајниран лично од синот на Хенри Форд, Едсел Брајан Форд, конечно е откриен и веднаш продаден на аукција. Уникатниот и единствен автомобил, кој претставува прв концепт на "Ford" достигнал цена од 1.76 милиони долари и е поставен на основата на моделот на "Ford" од 1932 година, наречен 40 Speedster.

### ТЕСТ НА ЛЕТНИ ГУМИ 225/45 R17 Y

Германскиот "Auto Zeitung" изврши тест на 16 популарни летни гуми, кои со својата големина се наменети за возилата од компактната и од средната класа. Некои пласмани се очекувани, но има и одредени кои разочараа. Гумите беа тестирани на сува и на мокра патека, а сите вредности беа грижливо измерени и внесени во табела од која подоцна се црпеа оценките. За најдобра гума во оваа класа се покажа новиот модел на "Pirelli", P Zero, кој имаше најдобри резултати во најмногу категории. Меѓу првите изненадувања е "Hankook", додека меѓу тие од осмото место нагоре разочараа "Good Year" и маркетиншки најзастапените "BF Goodrich".

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

## ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4  
локал 11, Скопје  
+389 75 577 600  
+389 75 471 947  
denta\_nova@yahoo.com



SO OVOJ KUPON IMATE 20 % POPUST  
ZA STOMA TOLO [KI USLUGI VO  
ORDINACIJATA "DENTA NOVA"